



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 4 декември 1963
Скопје
Број 42

Претплата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

278.

На основа член 38 од Уредбата за составот и начинот на избор на собранијата на заедниците за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I. Изборите за членови на собранијата на комуналните заедници ќе се спроведат во времето од 25. XI. до 25. XII. 1963 година.

II. Изборите за членови на собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците ќе се спроведат на 28. XII. 1963 година.

III. Денот за спроведување на изборите во секое населено место од подрачјето на комуналната заедница ќе го определи изборната комисија во рокот од точка I на оваа одлука.

IV. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-4011/1

22 ноември 1963 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

УСЛОВИ:

Под точка 1:

— да има завршено правен факултет, виша управна школа или завршено средно образование.

Под точка 2:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет, виша земјоделска или сточарска школа или завршено средно земјоделско или овоштарско-лозарско училиште.

Под точка 3:

— да има завршено средно техничко училиште (градежен смер).

Кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна според Одлуката за положајните плати на службениците на Собранието на општината Косел.

Молбите со предвидените документи во чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Општинското собрание на општината Косел.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнување на работните места. (1342)

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА БУЏЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Самостоен референт во Одделението за републички буџет;
2. Референт по фондови во Одделението за републички буџет.

УСЛОВИ: За работно место под ред. бр. 1 завршена виша економска банкарско-финансиска школа и над 7 години работен стаж, а за работно место под реден број 2 завршена виша економско-книговодствена школа или виша економска банкарско-финансиска школа со над 5 години финансиска служба.

Конкурсот се заклучува 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите покрај молбата треба да поднесат своја кратка биографија. (1345)

Огласен дел

К О Н К У Р С И

Комисијата за службенички работи на Општинското собрание на општината Косел, на основа член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Судија за прекршоци при Општинското собрание | — — — — — | 1 |
| 2. Референт по земјоделе | — — — — — | 1 |
| 3. Референт по комунални работи | — — — — — | 1 |

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКИОТ
ЗАВОД — БИТОЛА**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место
Геодетски инженер — — — — — 1

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено градежен факултет — геодетски отсек.

Плата според Правилникот за плати на службениците и работниците на Геодетскиот завод.

Молбите се доставуваат до конкурсната комисија во просториите на Одделението за Комунални работи и станбени прашања на Собранието на општината — Битола, соба бр. 6.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“ (1347)

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место
БИБЛИОТЕКАР

У С Л О В И:

Кандидатот да има завршено педагошка школа со познавање на англиски јазик.

Да ги исполнува условите од член 31 од Законот за јавните службеници.

Личен доход по Правилникот за лични приходи во Институтот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1340)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЈНАТА
ПОШТА 5573-16 — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место
лекар-гинеколог во Војната пошта 2678 — Скопје

Услови за прием: Неопходна школска спрема

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата и армиски додаток по посебните прописи што важат за цивилни лица на служба во ЈНА.

Молбите таксирани со 50 динари државна такса, општа биографија и свидетелство за школска спрема се поднесуваат до Војната пошта 5573-16 — Скопје — за конкурсната комисија

Останатите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат по соопштувањето за прием во служба.

Конкурсот останува отворен до пополнување на упразнетото место. (1341)

Конкурсната комисија при Заводот за запослување на работниците — Тетово

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места при Заводот:

1. Референт — аналитичар.
2. Референт за професионално просветување.

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено економски факултет, соодветна виша школа или средна економска школа со практика во структурата над 5 години.

Кандидатите под точка 2, треба да имаат завршено филозофски факултет (педагошка група), педагошка академија или учителска школа со практика во структурата над 5 години

Основна плата според Законот за јавните службеници, полагајна плата според Одлуката за полагајните плати, а за работното место под точка 2 и посебен додаток установен со посебни прописи за просветни работници.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето

Во случај на непополнување на работното место конкурсот останува отворен до неговото пополнување

Молби таксирани со таксени марки и потребните документи во смисла на чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Заводот за запослување на работниците — Тетово. (1344)

**КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА КОНКУРСИ ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА
ЛИПКОВО**

распишува

К О Н К У Р С

за прием во служба на еден ветеринарен лекар во Ветеринарната станица Липково

УСЛОВИ.

Завршен Ветеринарен факултет и 3 години практика во структурата.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите со останатите документи по член 31 од Законот за јавните службеници, се примат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1374)

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСИВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места во Заводот:

- 1 Референт по статистика (аналитичар) 1

- 2 Референт за склучување на договори и контрола на боловањата 1

Услови:

Под точ. 1, кандидатите треба да имаат завршено средна школа, положен стручен испит и над 3 години практика. Со оглед карактерот на работата првенство имаат машки лица со регулирана воена обврска.

Под точ. 2, кандидатите треба да имаат завршено виша школа, положен стручен испит и над 5 години практика. Со оглед на теренската работа првенство имаат машки лица со регулирана воена обврска.

Молбите со куса биографија и документите по чл. 11 од Правилникот за работните односи на Заводот (чл. 31 од ЗЈС), се доставуваат до Комисијата за заснивање и откажување на работниот однос при Комуналниот завод за социјално осигурување — Битола, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците на Заводот.

Настап на работа веднаш. (1375)

Согласно член 48 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти, Претпријатието „АУТОМАКЕДОНИЈА“ увоз-извоз, Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за утврдување способноста на изведувачите за градежни работи за изградба на објектот: СЕРВИСНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОПСЛУЖУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА, во Битола

Заинтересираните градежни претпријатија треба да ги достават следните податоци:

- оверен препис за регистрација на стопанската организација,
- за расположивите стручни кадри,
- за расположивите средства,
- за искуството што го имаат во градењето на објекти од ова врста,
- останати податоци што можат да бидат од влијание за донесување одлука на комисијата.

Краен рок за доставување на горните податоци е најдоцна 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Податоците да се доставуваат на адреса: „АУТО-МАКЕДОНИЈА“ увоз-извоз, Скопје, пошт. факс 34 (1440)

Комисијата за службенички работи при Собранието на Општината Битола, на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57)

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните упразнети работни места во органите на управата на Собранието на Општината Битола, и тоа:

- 1) Два економисти — аналитичари и
- 2) Еден референт по буџет.

У С Л О В И:

- За работното место под 1) завршен економски факултет со три години практика;
- За работното место под 2) кандидатот да ги исполнува следните услови:
 - а) завршена виша економска школа со 3 години практика на слични работни места и
 - б) завршено средно економско училиште со над пет години практика и положен стручен испит.

Плата според Законот за јавните службеници, додека положајната плата според Одлуката на Собранието на Општината Битола.

Конкурсот трае 15 дена по објавување во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите покрај молбата, правилно таксирана со 50 динари административна такса, да ги поднесат документите предвидени со чл. 31 од ЗЈС, документите за школската спрема и работниот стаж со куса биографија за движењето во службата.

Молбите заедно со документите се предаваат секој работен ден во писарницата при Собранието на Општината Битола. (1441)

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА
КУМАНОВО**

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за следното упразнето работно место:

- 1) Управител на Установата со самостојно финансирање „ГРАДСКА АПТЕКА“ — Куманово.

Услови:

Кандидатот треба да има завршен фармацевтски факултет.

Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Куманово.

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1439)

Управниот одбор на Центарот за социјална работа при општината Кисела Вода — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Еден социјален работник од II врста.
- Кандидатот треба да има завршено виша школа за социјални работници.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1481)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КУРСНАТА ШКОЛА ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на слободни работни места:

3 професори по англиски јазик

2 професори по германски јазик.

У С Л О В И:

Кандидатите треба да имаат завршен филозофски факултет, германска група.

Плата според ЗЈС, а полагајна плата во Одлуката за полагајни плати на Школата.

Молбите со куса биографија таксирана со 50 динари таксена марка и други документи по чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до Конкурсната комисија при Курсната школа за странски јазици — Скопје.

Конкурсот има важност од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и ќе трае 15 дена по објавувањето. (1482)

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Комисијата за распишување на лицитација формирана од страна на Управниот одбор на Прехранбениот комбинат во изградба „Овче Поле“ Свети Николе

распишува

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

по пат на прибирање на понуди за изградба на следните објекти:

1. Фабрика за сточна храна со стројарница и анекс,
2. Силос,
3. Подни складишта.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 20 декември 1963 година во 10 часот во просториите на Општинското собрание Св. Николе.

Понудите се примаат по пошта или директно доставување во запечатени коферти до денот на одржување на лицитацијата.

Отворањето на понудите ќе се одржи во присуство на понудувачите во просториите на Општинското собрание Св. Николе.

Учесниците на конкурсот со понудите треба да достават:

- доказ за регистрација на претпријатието,
- овластување на претставникот на изведувачот што присуствува на конкурсот,
- список на основните средства и стручниот кадар што ќе биде ангажиран за изградба на овие објекти,
- список на досега изградените објекти.

Почеток на работите веднаш. Рок за завршување на работите една година.

Заинтересираните можат да ги разгледаат проектите и условите за лицитацијата во просториите на Комбинатот, секој работен ден од 7—14 часот.

ЛИКВИДАЦИИ

Со правосилното решение на овој суд Л. бр. 9/57 од 20. V. 1963 година е заклучена постапката за присилна ликвидација на Земјоделската задруга „Цветан Димов“, с. Лажец, Битолско, и истата престана да постои како правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1352)

Со правосилното решение на овој суд Л. бр. 3/57 од 30. VI. 1962 година е заклучена постапката за присилна ликвидација на Земјоделската задруга „Рајна“, с. Радобор, и истата престана да постои како правно лице. (1351)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 447, страна 1234 е запишано следното: Андон Марковски, досегашен директор на Фабриката за тули и керамида „Партизанка“ од село Драчево, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување

За в. д. директор на фабриката е назначен со решението на Народниот одбор на општината Драчево бр. 01-365/1 од 26-I-1963 година Кубинец Јосип Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Спасе Пасинечки, сметано од 30-I-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 85/63. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 7, страна 19 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, број 04-20170/1 од 12-XII-1962 година фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 14, на „Славонија“ — индустрија модне конфекције — Осиек во иднина се менува и ќе гласи: „Славонија“ индустрија за модна конфекција — Осиек — Продавница број 14 — Скопје.

Дејноста на продавницата согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-20170/2 од 12-XII-1962 година е: продажба на конфекциски производи — што ги произведува индустријата и стоки преземани во комисион поради надополнување на асортиманот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 693/62. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 629, страна 635, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието „Биро за студии и проектирање“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

број 02-1829 од 31-I-1963 година станува установа со самостојно финансирање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 109/63. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 725, страна 127, книга II е запишано следното: Јово Стефановски, досегашен в. д. директор на Осигурителниот завод за подрачјето на општините од Скопска околина — Скопје, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За директор на заводот е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 59 од 24-VII-1962 година Душан Димовски. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 11-I-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 106/63. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 292, страна 753 е запишано следното: Инж. Дулмовиќ Теодор, досегашен потписник на фабриката за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ — Скопје, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на фабриката е назначен Петровски Тодор Предраг. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Георги Т. Икономов, директор, Цветков Димитар Ангел, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Божинов Борис, шеф на одсекот за план и анализа, и Методија Мукаетов, комерцијален директор, сметано од 20-II-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 118/63. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 688, страна 1069, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец број 05-5399/1 од 26-XI-1962 година и решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-16842 од 10-XII-1962 година кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“, село Петровец, се припојува Трговското претпријатие на големо „Задружно дело“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 52/63. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 21, страна 587 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-1769 од 12-II-1963 година фирмата на Продавницата во Тетово, улица „Илинденска“ бр. 5, на Творница за одела „Напријед“ — Загреб во иднина се менува и ќе гласи: „Напријед“

— конфекција — Загреб — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 121/63. (237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 247, страна 786 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Гостивар на Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ од Кичево, со гласно со Одлуката на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 143/63. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 110, страна 311 е запишано следното: На досегашните потписници на Работничката менза на Рударското претпријатие за експлоатација на цементна суровина „Опалска бреча“ од село Бељаковце, и тоа: Трајковски Илија, раководител, и Тодоровски Трифун, секретар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се сменети од таа должноста.

За нови потписници на мензата се назначени следните лица: Петковски Димитар, книговодител, и Илиевски Бранко, раководител на мензата. Тие мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, сметано од 28-II-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 151/63. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 201, страна 601 е запишано следното: Олга Бајалска, досегашен в. д. директор на Фабриката за производство на конзерви во изградба — Куманово, е разрешена од должноста и ѝ престанува правото за потпишување.

За директор на фабриката е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 2134/1 од 26-I-1963 година Петар Младенов Јакимовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 23-II-1963 година во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 127/63. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: Љубомир Киров Трајковски, досегашен директор на Фабриката за трикотаж и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За директор на фабриката е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 1136/1 од 26-I-1963 година Драган Јовановски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници: Митев Драган, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Петровски Стојана Душан, шеф на

сметководството, и Шумановски Петко Звонимир, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 20-II-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 116/63. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-13072/1 од 20-X-1962 година дејноста на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ — Скопје во иднина се проширува и со: продажба на радио-електроакустички апарати и уреди.

Досегашниот потписник на Книгоиздателството Панде Јаревски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Книгоиздателството е назначен Александар Кузман Стефановски, шеф на сметководството. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Ацо Шопов, директор, сметано од 28-II-1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 150/63. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 68, страна 196 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-2460/1 од 18-II-1963 година дејноста на Претпријатието електроника и фина механика „Бран“ од Скопје се менува и дополнува, така што во иднина ќе гласи: Производство и поправка на акустично-визуелни електронски уреди, електрични апарати за домаќинство и делови за посочените уреди и апарати, поправка на сите видови машини за сметање и пишување и каси и продажба на мало уреди, апарати и делови наведени во оваа дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 145/63. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 563 е запишано следното: Се симнува принудната управа над Претпријатието за производство на јоргани, душеци, волновлачарство и домашна ракотворба „Брокат“, Куманово, согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 269/1 од 27. XII. 1962 година.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 25365/1 од 27. XII. 1962 година Крсто Путински. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува сметано од 5. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

На досегашниот принуден управник Борче Јовановски му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 95/63. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 5, страна 13 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово број 1290/1 од 28. II. 1961 година кон Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“ од Куманово се припојува Молеро-фарбарската задруга „Први мај“ — Куманово.

Со припојувањето Молеро-фарбарската задруга „Први мај“ — Куманово се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 179, страна 513.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 117/63. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 419, страна 441, книга II е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на фабриката за меламина и меламинаски смоли — Кавадарци во изградба Митре Т. Клиначаров, в. д. директор, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници и тоа: Обрадовиќ Милорад, сметководител, и Зековиќ Смиља, секретар, сметано од 4. II. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 92/63. (227)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Месната организација на ССРН „Булевар“ Прилеп под назив „Месна организација на ССРН „Булевар“ — Прилеп“, се огласува за неважен. (2380)

Загубениот округли печат на Основното училиште „Васил Доганциски“, с. Крупиште, Штип, под назив: „Народна Република Македонија — Народен одбор на Штипска околија — Училиште „Васил Доганциски“, с. Крупиште, се огласува за неважен. (2402)

Загубените округли печат и штембил на Берборо-фризерската задруга „Прогрес“ — Скопје под назив: „Берборо-фризерска задруга „Прогрес“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (2423)

Загубениот округли печат на Поликлиниката при Интерната клиника — Скопје под назив: „Медицински факултет, НР Македонија, Интерна поликлиника — Скопје“, се огласува за неважен. (2478)

Загубениот округли печат на Здружението на возачите на Тетовска околија — Тетово под назив: „Здружение на возачите и автомеханичарите на Тетовска околија — Тетово“, се огласува за неважен. (2714)

Загубените два округли печата на Историскиот музеј на СРМ — Скопје под назив: „Историски музеј на СРМ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (2553)

Загубениот штембил на Синдикалната подружница „Нова Македонија“ — Скопје под назив: „Синдикат на работниците на печатот и хартијата

на Југославија — Синдикална подружница „Нова Македонија“ — Скопје, се огласува за неважен. (2602)

Загубениот округли печат на Центарот за земјоделство и шумарство — Скопје под назив „Републички саветодавен центар за земјоделство и шумарство на НРМ“ — Скопје, се огласува за неважен. (2607)

Загубените округли печат и штембил на Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје под назив „Гимназија „Цветан Димов“ — Скопје“, се огласува за неважен. (2930)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Евда Г. Илиева, с. Претор, Ресен. (2266)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Ефтим Лазар Наумовски, с. Д. Дупени, Ресен. (2267)

Свидетелство за I клас, издадено од Училишката школа „Андон Дуков“ — Охрид през 1959/60 година на име Кирил Д. Радевски, Ресен. (2268)

Здравствена легитимација бр. 24457 на име Надирџ Раимоска, ул. „Борче Јовески“ бр. 8, Гостивар. (2269)

Свидетелство за завршена II година учителска школа на име Ставре Панов, ул. „Горе Органдиев“ бр. 21, Титов Велес. (2270)

Здравствена легитимација на име Вано Кузманов, с. Дабниште, Кавадарци. (2271)

Здравствена легитимација на име Ирфан Салкоски, с. Лабуништа, Охридско. (2272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Риза Мамудоски, ул. „Дабнички Завој“ бр. 45, Прилеп. (2273)

Работна книшка бр. 666, серија 281373 на име Степа Митреска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 5, Прилеп. (2274)

Здравствена легитимација бр. 76085 на име Стоје Никола Спасев, с. Кокошиње, Кумановско. (2275)

Работна книшка бр. 562, серија бр. 328212 на име Стоје Никола Спасевски, с. Кокошиње, Кумановско. (2276)

Работна книшка бр. 11401157 на име Адил Зија Даути, ул. „Џетинска“ бр. 5, Тетово. (2277)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 793, издадена од ЗСО — Тетово на име Мерибе Асан, с. Д. Палчиште, Тетовско. (2278)

Диплома од завршено Земјоделско училиште во Струмица на име Страхил Панев, ул. „11 октомври“ бр. 6, Св. Николе. (2279)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3886 на име Тана Заркова Николова, село Козбунар, Радовиш. (2280)

Работна книшка бр. 183, серија бр. 033857 на име Тома Костов Михајловски, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 41, Битола. (2281)

Возачка дозвола издадена од Американските власти и довозот за власништво на колата бр. ОН 1755 на име Ристо Струмичковски, с. Д. Дупени, Ресен. (2948)

Свидетелство за квалификуван работник — шофер бр. 10-11215/1/59 од 5. V. 1961 година, издадено од Секретаријатот за труд при НО на Кумановска околица — Куманово на име Борис Мицевски, Скопје. (3865)

Воена буква на име Селман Али Шерифовски, с. Кишава, Битолско. (2282)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Еда Вешки, ул. „Кајмакчалан“ бр. 1, Битола. (2283)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1957/58 година на име Весела В. Бошкова, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 88, Битола. (2284)

Свидетелство за завршен I клас учителска школа во Битола на име Данаил Стојчевски, с. Канатларци, Битолско. (2285)

Работна книшка издадена во Прилеп на име Раде Савевски, с. Загорани, Битолско. (2286)

Свидетелство за завршена I, II и III година Учителска школа во Битола на име Раде Коруновски, с. Тополчани, Битолско. (2287)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ратка Марковска, ул. „Хр. Узунов“ бр. 15а — Битола. (2288)

Здравствена легитимација бр. 1585 на име Божна Јоле Петрова, с. Свињишта, Битолско. (2289)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златко Митревски, ул. „Преспан“ бр. 28, Битола. (2290)

Ловечка дозвола Р. бр. V/100 со важност 31. III. 1964 година, издадена од СВР — Битола на име Емрула Елмазовски, с. Кишава, Битолско. (2291)

Здравствена легитимација бр. 55381 на име Томислав Јошевски, ул. „12“ бр. 17, Битола. (2292)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Олга Младенова, ул. „Охридска“ бр. 131, Битола. (2293)

Здравствена легитимација бр. 5183 на име Параскева Попова, ул. „4 ноември“ бр. 60, Битола. (2294)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Иса Ахмедов, ул. „Стив Наумов“ бр. 105, Битола. (2295)

Школска книшка за завршено V одделение на име Ристе Котевски, ул. „Никола Тесла“ бр. 124, Битола. (2296)

Здравствена легитимација бр. 6899 на име Димитар Мишаковски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 56, Битола. (2297)

Свидетелство бр. 113/63, издадено од Осумгодишното училиште „Вера Которка“ с. Клевовце на име Стојанчо Г. Трајковски, с. Зубовце, Кумановско. (2298)

Работна книшка бр. 12998, издадена во Кавадарци на име Петре М. Несторовски, ул. „Стојан Буридан“ бр. 29, Титов Велес. (2300)

Здравствена легитимација бр. 3772 на име Кемал Шабанов Садилов, ул. „Мирче Ацев“ бр. 57, Радовиш. (2301)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Александар Настевски, ул. „М. Горки“ бр. 57а — Битола. (2302)
- Работна книшка издадена во Прилеп на име Марија Ристеска, ул. „Лазо Филипов“ бр. 89, Прилеп. (2303)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Божин Цветковски, с. Бело Поле, Прилеп. (2304)
- Здравствена легитимација бр. 3614/1309 на име Љубица Миајлеска, с. Ижиште, Македонски Брод. (2305)
- Здравствена легитимација бр. 25269 на име Витомир М. Илиќ, ул. „Битолска“ бр. 5, Кичево. (2306)
- Здравствена легитимација бр. 37707 на име Марјан В. Илиќ, ул. „Битолска“ бр. 5, Кичево. (2307)
- Здравствена легитимација бр. 35088 на име Кадринка Пејо Илиќ, ул. „Битолска“ бр. 5, Кичево. (2308)
- Здравствена легитимација на име Стојан Вељаноски, с. Бождани, Кичево. (2309)
- Здравствена легитимација на име Бајрам Гиша, с. Србина, Кичево. (2310)
- Здравствена легитимација на име Живко Мешкоски, с. Пештани, Кичево. (2311)
- Здравствена легитимација на име Елипа Кимоска, ул. „Мицко Станкоски“ бр. 17, Кичево. (2312)
- Свидетелство за завршена прва година Земјоделско училиште во Битола през 1958/59 година на име Христо Гајтановски, Ресен. (2313)
- Здравствена легитимација бр. 28016 на име Петар Лонев, с. Дуброво, Кавадарци. (2314)
- Здравствена легитимација бр. 2474 на име Трајче Пантов Вељановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 59, Гостивар. (2315)
- Здравствена легитимација бр. 14288 на име Марија К. Прошева, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 10, Штип. (2316)
- Здравствена легитимација бр. 351 на име Ристо Цилев, Штип. (2317)
- Здравствена легитимација бр. 38787 на име Сашко Костов Лазаров, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 8, Штип. (2318)
- Здравствена легитимација бр. 4824 на име Наска Страхилова Глигорова, с. Злетово, Кочани. (2319)
- Воена книшка на име Методи Миле Лајкоски, с. Драслаца, Струга. (2320)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 3902 на име Климе Прентоски, с. Мисово, Охридско. (2321)
- Здравствена легитимација бр. 14258 на име Олгица С. Трајкоска, ул. „Цветан Димов“ бр. 9, Струга. (2322)
- Диплома за квалификуван столарски работник — ученик во стопанството во Битола на име Борис Бучиновски, ул. „Драгорска“ бр. 6а, Битола. (2323)
- Свидетелство бр. 137 за завршено VIII одделение на име Димитрија Г. Венчовски, с. Лисолај, Битолско. (2324)
- Свидетелство за завршен I клас тутунска школа, издадено од Средното тутунско школо во Прилеп през 1959/60 година на име Димитар Николски, с. Долно Дивјаци, Крушево. (2325)
- Работна книшка издадена од ГНО — Куманово на име Денко Љубев Деневски, ул. „Доне Божинов“ бр. 73, Куманово. (2326)
- Свидетелство за завршена I година трговско училиште на име Јелена Трендафиловиќ, ул. „Ангел Шајче“ бр. 8, Куманово. (2327)
- Воена книшка на име Милан Димов Грков, ул. „Фердинанд Росомански“ бр. 1, Кавадарци. (2329)
- Здравствена легитимација бр. 1819 на име Панда Ефремова, с. Д. Дисан, Кавадарци. (2330)
- Здравствена легитимација бр. 4745 на име Роса Ѓорѓиева, Неготино. (2331)
- Свидетелство бр. 10-188/10 за завршен II клас економска школа на име Павлина Никола Догазанска, ул. „М. Тито“ бр. 41, Берово. (2332)
- Здравствена легитимација бр. 12492 на име Славица Лозналиева, ул. „Партизанска“ бр. 12, Радовиш. (2333)
- Здравствена легитимација бр. 29718 на име Елена Бошкова, ул. „Томе Петровски“ бр. 11, Битола. (2334)
- Свидетелство за незавршен II клас гимназија на име Иван Петровски, с. Кутретино, Битолско. (2335)
- Здравствена легитимација бр. 7127 на име Стојана С. Ристевска, с. Ивени, Битолско. (2336)
- Работна книшка бр. 10709 на име Ѓорѓи Ј. Мошаревски, с. Велмевци, Кичево. (2337)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба Николова, ул. „Јане Сандански“ бр. 42, Битола. (2338)
- Школско свидетелство за завршено III и IV година економско училиште на име Блага Цветаноска, ул. „Ленин“ бр. 137, Прилеп. (2339)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 5599 на име Пара (Димкоска) Стеваноска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 19, Прилеп. (2340)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нурка Парлапанова, ул. „Мице Козар“ бр. 41, Прилеп. (2341)
- Свидетелство за завршен IV клас Виша Гимназија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп през 1962/63 година на име Петар Б. Грујески, ул. „Мирче Ацев“ бр. 43, Прилеп. (2342)
- Диплома за квалификација издадена од Стопанското училиште — Прилеп на име Василе Антески, ул. „Оцка Михајлоски“ бр. 23, Прилеп. (2343)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Никодин Стојкоски, с. Дебреште, Битолско. (2344)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Исени Мизафер, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 42, Куманово. (2345)
- Оружен лист бр. 12, издаден од СВР — Охрид на име Иван Николов Митрески, с. Арбиново, Охридско. (2346)
- Работна книшка бр. 303/1960 на име Мито Ристо Арнаудов, с. Богданци, Гевгелија. (2347)

Здравствена легитимација бр. 15217 на име Стојка Славева Илиева, ул. „Сане Георгиев“ бр. 41, Штип. (2348)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Душан Стојан Јаневски, ул. „Илинденска“, Винаца, Кочани. (2349)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1789 на име Миленка Михајлова, с. Меново, Кочани. (2350)

Свидетелство бр. 93 за завршено VIII одделение през 1962/63 година на име Петре Костов Трајковски, с. Пештани, Прилеп. (2351)

Работна книшка рег. бр. 1953, серија бр. 037272 на име Александар Талевски, ул. „Охридска“ бр. 102, Битола. (2352)

Работна книшка рег. бр. 23621, серија бр. 375566 на име Перса Драгутиновиќ, ул. „Планинска“ бр. 20, Битола. (2353)

Земјоделска здравствена легитимација на име Верка Вељанова Петровска, с. Беранци, Битолско. (2354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Илија С. Младеновски, ул. „8 март“ бр. 4, Куманово. (2355)

Здравствена легитимација бр. 67 на име Ангелина Бориза Вапска, ул. „Амди Леши“ бр. 8, Дебар. (2356)

Воена книшка издадена од В. П. 2935 — Бишаќ на име Риза В. Незироски, с. Србица, Кичево. (2357)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зекман Јонусоски, с. Туин, Кичево. (2358)

Работна книшка издадена во Титов Велес на име Благуна Стојковска, с. Кочилари, Титоввелешко. (2359)

Здравствена легитимација бр. 168412 на име Васил П. Најлоски, с. Подмол, Битолско. (2360)

Свидетелство бр. 326 за завршено VIII одделение на име Светлана Ацева Тодороска, Прилеп. (2362)

Свидетелство за завршена I година индустриско училиште — електромашински смеџ, издадено од Училиштето „Ристо Ристески“ — Прилеп през 1960/61 година на име Темелко Т. Бошески, с. Зрзе, Прилеп. (2363)

Свидетелство за завршена II година Средно медицинско училиште во Битола на име Билјана Марчијева, с. Пирова, Гевгелија. (2364)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Горица Јошевска, ул. „Горѓи Навмов“ бр. 51, Битола. (2365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Рефик Н. Хоца, ул. „Караорман“ бр. 18, Битола. (2366)

Здравствена легитимација бр. 2032 на име Сузана М. Абдула, Булевар „1 мај“ бр. 120, Битола. (2367)

Здравствена легитимација бр. 62999 на име Митре Милев Јошески, Струга. (2368)

Диплома бр. 112 за завршена Учителска школа во Битола на име Јован Танески, ул. „Науум Наумовски-Борче“ бр. 14, Струга. (2369)

Работна книшка бр. 6095, серија бр. 337985 на име Никола Ристов Цунев, ул. „Танче Камберов“, Гевгелија. (2370)

Воена книшка на име Исмаил Рамиза Исмаили, с. Боговиње, Тетовско. (2371)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4096 на име Ариф Деар, с. Г. Седларце, Тетовско. (2372)

Работна книшка бр. 211 на име Шукри Фејзула, ул. „398“ бр. 15, Скопје. (2373)

Диплома бр. 140/55 од 21. VI. 1962 година на име Јонуз Сали Џемали, ул. „Питу Гули“ бр. 67, Тетово. (2374)

Здравствена легитимација бр. 6135/1853 на име Алит Ајета Пирчози, ул. „Ленинградска“ бр. 21, Гостивар. (2375)

Здравствена легитимација бр. 14953 на име Писта Методова Свиркова, ул. „15-ти корпус“ бр. 8, Радовиш. (2376)

Свидетелство за завршен III клас гимназија на име Благој Николов Механџиски, ул. „Киро Фетак“ бр. 7, Берово. (2377)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Бранка Стојчева Миланова, с. Зрноци, Кочани. (2378)

Свидетелство бр. 531 за завршено основно училиште на име Веселин Здравев Николовски, с. Г. Агларци, Битолско. (2379)

Здравствена легитимација бр. 228 на име Блаже Тасев Мицкоски, с. Загорани, Битолско. (2381)

Здравствена легитимација бр. 5991 на име Марија Атанасова, ул. „Климент Охридски“ бр. 20а — Битола. (2382)

Здравствена легитимација бр. 7388 на име Теофик Аземовски, ул. „М. Губец“ бр. 60а, Битола. (2383)

Здравствена легитимација бр. 52462 на име Јован И. Циковски, с. Лавци, Битолско. (2384)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Никола Карев“ с. Буково на име Петар Мондовски, с. Буково, Битолско. (2385)

Свидетелство за завршено I и II година Учителска школа во Битола на име Марија Вапрјанова, ул. „Срем“ бр. 7, Битола. (2386)

Здравствена легитимација бр. 28505 на име Михајло Марковски, ул. „Пеци Пупле“ бр. 8, Битола. (2387)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Панда Ристеска, ул. „Митко Цветаноски“ бр. 47, Прилеп. (2388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Борис Т. Стоилковски, с. Проевце, Кумановско. (2389)

Земјоделска здравствена легитимација на име Борис Петров, с. Тополовиќ, Кратово. (2390)

Здравствена легитимација бр. 18816 на име Олгица Младенова Стојковска, ул. „Пролетерска Бригада“ бр. 28, Струга. (2391)

Здравствена легитимација бр. 18573 на име Јован Ефтимов Горески, с. Нерези, Охридско. (2392)

Свидетелство бр. 467/1 од 23. VI. 1959 година за завршен IV клас гимназија на име Томислав Николов Петров, ул. „Партизанска“ бр. 1, Неготино. (2393)

Работна книшка бр. 8347, издадена од Неготино на име Марија Левтерова, ул. „Бл. Горев“ бр. 63, Титов Велес. (2394)

Работна книшка издадена во Титов Велес на име Ангел Ангелов, ул. „Владимир Назор“ бр. 73, Титов Велес. (2395)

Работна книшка бр. 2792 на име Цвета Николова, Неготино. (2396)

Здравствена легитимација на име Снежана Лазова, с. Ресава, Кавадарци. (2397)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10649 на име Меваип Амети, с. Градец, Тетовско. (2398)

Свидетелство бр. 33—167 на име Јаким Ѓорѓи Писевски, с. Брвенци, Тетовско. (2399)

Здравствена легитимација бр. 26898 на име Славко Г. Стојанов, Штип. (2400)

Здравствена легитимација бр. 15011 на име Марија Јанева, с. Три Чешми, Штипско. (2401)

Работна книшка издадена од ОНО — Св. Николе на име Здравко Панов Ѓорѓиев, с. Црнилиште, Св. Николе. (2403)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Фима Цамбаска, с. Владимирово, Берово. (2404)

Здравствена легитимација бр. 6080 на име Коста Ангелов Манасиев, ул. „29 ноември“ бр. 87, Радовиш. (2405)

Здравствена легитимација бр. 6081 на име Душко Манасиев, ул. „29 ноември“ бр. 87, Радовиш. (2406)

Здравствена легитимација бр. 7855 на име Павлина К. Манасиева, ул. „29 ноември“ бр. 87, Радовиш. (2407)

Здравствена легитимација бр. 9731 на име Васко Манасиев, ул. „29 ноември“ бр. 87, Радовиш. (2408)

Здравствена легитимација бр. 2768 на име Аритон Пешов, с. Живалево, Кочани. (2409)

Здравствена легитимација бр. 3772 на име Шабан Кемал Садиков, ул. „Мирче Ацев“ бр. 57, Радовиш. (2410)

Ловечка дозвола бр. 66 на име Абдула Салија Казиноски, с. Лабуништа, Струга. (2411)

Дозвола за носење на оружје бр. 357, издадена од СВР — Охрид на име Абдула Салија Казиноски, с. Лабуништа, Струга. (2412)

Здравствена легитимација бр. 5605 на име Ангелина С. Митревска, с. Скочивир, Битољско. (2413)

Здравствена легитимација бр. 239 на име Донка Ацева Српчанска, с. Могила, Битољско. (2414)

Свидетелство за завршен Пв клас учителска школа во Битола на име Весела Христова, ул. „Стив Наумов“ бр. 116, Битола. (2415)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1962/63 година на име Славе Јорданоски, ул. „Егејска“ бр. 76, Прилеп. (2416)

Здравствена легитимација бр. 71932 на име Емица Павловска, с. Секирци, Прилеп. (2417)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Тимка Смиљковиќ, с. Ст. Нагоричане, Кумановско. (2418)

Земјоделско здравствена легитимација бр. 9421 на име Ештреф Османи, с. Цегчиште, Тетовско. (2419)

Здравствена легитимација бр. 1669 на име Чудана Ристова Ѓорѓиева, с. Оризаре, Кочани. (2420)

Регистарска таблица бр. 11244, издадена од Сообраќајни отсек — Скопје на име Драги Секуловски, Скопје. (2421)

Здравствена легитимација на име Раде Китановиќ, Скопје. (2422)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Мерлидие, Скопје. (2424)

Регистарска таблица за мотор бр. 11012, издадена од СВР — Скопје на име Томислав Бошковски, Скопје. (2425)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кама Исламовиќ, Скопје. (2426)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазлија Калиќ, Скопје. (2427)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Демир Сулејманов, Скопје. (2428)

Воена книшка издадена од В. П. 6560 — Заечар на име Радован Ѓорѓевски, Скопје. (2429)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро М. Јончевски, Скопје. (2430)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зељије Вериша Даши, Скопје. (2431)

Свидетелство бр. 255, главна книга бр. 15 од 24. V. 1957/58 год. за завршен III клас стопанско училиште „Никола Тесла“ — Скопје на име Душко А. Михајловски, Скопје. (2432)

Свидетелство бр. 245/21. VII. 1958 година за положен испит за квалификуван занает — работник метална дејност (автомеханичар), издадено од Комората во Скопје на име Душко А. Михајловски, Скопје. (2433)

Дозвола бр. 975 за носење ловечка пушка, издадена од СВР — Битола на име Славко Кузманов, Скопје. (2434)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафет А. Шаин, Скопје. (2435)

Работна книшка бр. 1217 на име Брахим Ш. Брахим, с. Буковиќ, Скопје. (2436)

Свидетелство бр. 01-781/5. IX. 1960 година за положен испит во Економското училиште во Охрид на име Ламби Трајко Сионов, ул. „Славеј Планина“ бр. 24, Охрид. (2437)

Здравствена легитимација бр. 2703 на име Методија А. Ристоски, ул. „Караорман“ бр. 42, Тетово. (2438)

Здравствена легитимација бр. 2704 на име Једина М. Ристоска, ул. Караорман“ бр. 42, Тетово. (2439)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1173 на име Петре Спасев Тофовски, с. Пештани, Битољско. (2440)

Здравствена легитимација бр. 14628 на име Милица Стефанова, ул. „К. Јосифов“ бр. 10, Битола. (2441)

Диплома за завршена матура, издадена од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола през 1948 година на име Васкресија Ташкова, ул. „Питу Гули“ бр. 36, Битола. (2442)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Крсте Бумбароски, с. Горно Коњари, Прилеп. (2443)

Свидетелство за завршена I година стопанско школо през 1960/61 година на име Милан Ристески, ул. „Јане Сандански“ бр. 37, Прилеп. (2444)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1961/62 година на име Нада Клатаска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1н, Прилеп. (2445)

Оружен лист бр. 31/63, издаден од СВР — Прилеп на име Боге Јанкулоски, с. Мажучиште, Прилеп. (2446)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марко Ѓорѓиоски, с. Дебреште, Прилеп. (2447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пара Кондоска, с. Мажучиште, Прилеп. (2448)

Свидетелство за завршена II година економско училиште през 1962/63 година на име Милан В. Ѓорѓиоски, с. Г. Коњаре, Прилеп. (2449)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1962/63 година на име Алекса Ѓорески, с. Воѓани, Прилеп. (2450)

Здравствена легитимација бр. 9169 на име Трајче Ѓорѓиоски, ул. „Мара Јосифовска“ бр. 24, Прилеп. (2451)

Свидетелство за завршено V одделение през 1962/63 година на име Димче Стеваноски, ул. „Стеван Базерко“ бр. 12, Прилеп. (2452)

Здравствена легитимација бр. 23097 на име Лазар Аврам Денковски, ул. „Јевто Спасев“ бр. 9, Куманово. (2453)

Свидетелство издадено од Периодичното училиште „Перо Наков“ — Куманово на име Васе Перов Милановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 95, Куманово. (2454)

Работна книшка издадена од ГНО — Куманово на име Димитар Димитриевски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 107, Куманово. (2455)

Здравствена легитимација бр. 2349 на име Ефрем Стојков Атанасовски, с. Виничани, Титоввелешко. (2456)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Љиљана Ѓошева Лазова, ул. „М. Горки“ бр. 172, Титов Велес. (2457)

Работна книшка бр. 116 на име Пандора Петрова, ул. „Кирил и Методи“ бр. 19, Титов Велес. (2458)

Свидетелство за завршен II клас Индустриско училиште на име Зоре Трпески, ул. „Г. Делчев“ бр. 53, Гостивар. (2459)

Свидетелство бр. 28/49 за завршено IV одделение на име Адуш Ф. Казими, с. Каменјане, Тетовско. (2460)

Здравствена легитимација бр. 64580 на име Војко Петровски, с. Подбреѓе, Тетовско. (2461)

Здравствена легитимација бр. 3217 на име Мирса Костова, с. Таринци, Штипско. (2462)

Здравствена легитимација бр. 32909 на име Тодос Трајков Атанасов, с. Радање, Штипско. (2463)

Здравствена легитимација бр. 6127 на име Слободанка Величкова, ул. „Тодор Коларов“ бр. 11, Штип. (2464)

Здравствена легитимација бр. 35710 на име Блажо Коцев, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 76, Штип. (2465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Борис Трајкоски, ул. „Републиканска“ бр. 35, Прилеп. (2466)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мазес Синаноска, ул. „Тризла“ бр. 109/33, Прилеп. (2467)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стојко Милески, с. Галичани, Прилеп. (2468)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Розе Трајкоски, ул. „Републиканска“ бр. 35, Прилеп. (2469)

Здравствена легитимација бр. 556 на име Душан Костадин Ѓурчески, с. Инче, Кичево. (2470)

Свидетелство бр. 7 за завршен испит, издадено од Едногодишното училиште за квалификувани работници — овоштари „Моша Пијаде“ — Ресен на име Неби Сејфединов Далиповски, ул. „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ бр. 161, Ресен. (2471)

Здравствена легитимација бр. 19027 на име Алиса Усеинова Фејзова, с. Градско, Титоввелешко (2472)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Миле Мешков, ул. „Пано Мударов“ бр. 15, Кавадарци. (2473)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ана Миле Мешкова, ул. „Пано Мударов“ бр. 15, Кавадарци. (2474)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Добрила Ралева, ул. „Пано Мударов“ бр. 15, Кавадарци. (2475)

Здравствена легитимација бр. 29975 на име Јелица Мишева, ул. „Коле Дрнков“ бр. 15, Титов Велес. (2476)

Здравствена легитимација бр. 56266 на име Јожеф Гал, Кеј „Братство единство“ бр. 1, Гостивар. (2477)

Здравствена легитимација бр. 2299 на име Лазар Митрев, с. Оризари, Кочани. (2479)

Свидетелство бр. 145 на име Аце Ристов Милошевски, с. Ореше, Титоввелешко. (2480)

Здравствена легитимација бр. 4291 на име Кири Глигоров Калпачки, с. Русиново, Берово. (2481)

Диплома издадена од учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Оливера Јовановска, с. Извор, Титоввелешко. (2482)

Уверение за стално неспособен во ЈНА, издадено во Градско на име Петре Панзов Лазов, ул. „Св. Кирил“ бр. 6, Титов Велес. (2483)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Ј. Вошеска, ул. „Бор. Талески“ бр. 113, Прилеп. (2484)

Свидетелство за завршена I година индустриска школа през 1962/63 година, издадено од Индустриското училиште „Ристе Ристески — Ричко“, Прилеп на име Младен С. Боцески, с. Зрзе, Прилеп. (2485)

Здравствена легитимација бр. 20376 на име Васил Јосифов Филипов, Кратово. (2486)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Спасија Сандре Ѓурчиновска, с. Крушевица, Титоввелешко. (2487)

- Здравствена легитимација бр. 70652 на име Хиени Сулејман Хоџа, ул. „Вардарска“ бр. 1, Тетово. (2488)
- Свидетелство издадено од Училиштето „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Љупчо Софроски, с. Теарце, Тетовско. (2489)
- Свидетелство бр. 22/121 за III клас земјоделско училиште на име Димитар Пандиловски, с. Челопек, Тетовско. (2490)
- Работна книшка бр. 6552/63 на име Милка Јованова Зифовска — Тетово. (2491)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Живка С. Матевска, ул. „В. Циривири“ бр. 7, Тетово. (2492)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Веле Б. Бораноски, с. Кривогаштани, Битолско. (2494)
- Свидетелство издадено од Средното тутунско училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп през 1958/59 година на име Борис Киров Кузмановски, ул. „Иљо Јовчески“ бр. 2, с. Варош, Прилеп. (2495)
- Свидетелство за завршено IV одделение през учебната 1952/53 година на име Томислав Наумоски, с. Леништа, Прилеп. (2496)
- Свидетелство за завршена I година Средно хемиско прехранбено училиште през учебната 1962/63 година на име Љубен Мојсоски, ул. „Менде Бошкоски“ бр. 1, Прилеп. (2497)
- Свидетелство бр. 262 за завршено VIII одделение на име Илија Тошески, ул. „М. Пијаде“ бр. 211, Прилеп. (2498)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп през 1962/63 година на име Веселин Ацески, с. Заполжани, Прилеп. (2499)
- Работна книшка издадена во Крива Паланка на име Веселинка Ристовска, ул. „М. Тито“ бр. 93, Кр. Паланка. (2500)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2098 на име Трајчо Љубев Младенов, с. Татомир, Кратово. (2501)
- Здравствена легитимација бр. 7998 на име Тихомир Апостолов Стојковски, с. Горни Манастирец, Кичево. (2502)
- Свидетелство за незавршена II година економско училиште на име Катерина А. Полизова, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 72, Гевгелија. (2503)
- Здравствена легитимација бр. 14832 на име Јелица Димитрова Ачкова, с. Моин, Гевгелија. (2504)
- Здравствена легитимација бр. 22314 на име Делфа И. Билбиловска, с. Богдево, Гостивар. (2505)
- Здравствена легитимација бр. 22313 на име Русе Атанас Билбиловски, с. Богдево, Гостивар. (2506)
- Здравствена легитимација бр. 7472, издадена од ВП 8511 — Тетово на име Драгомир Џукич, Тетово. (2507)
- Свидетелство за завршен II клас гимназија през 1962/63 година на име Хабил Хајрелани, с. Гајре, Тетовско. (2508)
- Работна книшка на име Шаба Бари Шабани, ул. „Железничка“ бр. 14, Тетово. (2509)
- Свидетелство бр. 1/34 за завршен VII клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Светозар Алексоски, Тетово. (2510)
- Работна книшка бр. 9180 на име Максут Ештреф Ганија, с. Лисец, Тетовско. (2511)
- Здравствена легитимација бр. 34045 на име Сотир Ташков, с. Долни Балван, Штипско. (2512)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Николовски, Скопје. (2513)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Личевска, Скопје. (2514)
- Воена книшка издадена од Пирот на име Александар Антиќ, Скопје. (2515)
- Воена книшка издадена од ВП 2842 — Делница на име Меди А. Ибраими, Скопје. (2516)
- Пратеничка легитимација бр. 253, издадена од Собранието на СРМ — Скопје на име Александар Лазаревски, Струга. (2517)
- Воена книшка издадена во Карловац на име Ѓорѓи Василев, Скопје. (2518)
- Работна книшка бр. 989, издадена од Бирото за посредување на трудот во Бујановац на име Богољуб Петковиќ, Скопје. (2519)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гито В. Петков, Скопје. (2520)
- Дозвола за носење на оружје бр. 927, издадена од СВР — Скопје на име Ангел Д. Спасовски, Скопје. (2521)
- Воена книшка за резервен офицер, издадена од ВП 2644 — Скопје на име Станислав Синадиновски, Скопје. (2522)
- Здравствена легитимација бр. 2838 на име Нада С. Ристова, с. Грдовци, Кочани. (2493)
- Регистарска таблица бр. 561 за мотор, издадена од СВР — Скопје на име Смајо Смајловиќ, Скопје. (2524)
- Индекс бр. 8078, издаден од Филозофскиот факултет во Скопје на име Исмен Шакири, с. Гајре, Тетовско. (2524)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто Ѓаковски, Скопје. (2525)
- Работна книшка бр. 3635 на име Исмаил Ш. Касамовски, с. Раовиќ, Горче Петров. (2526)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Лазар и Мирољуб Костиќ, Скопје. (2528)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубинка Костиќ, Скопје. (2528)
- Свидетелство бр. 01-365/1 за I клас медицинско училиште на име Милица Павловиќ, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 66/I, Витола. (2529)
- Свидетелство бр. 61/625 за III година училиште за медицински сестри на име Елена Чаталова, Булевар „1 мај“ бр. 124, Витола. (2530)
- Свидетелство бр. 293 за завршен I клас Училишката школа во Витола на име Милош Мирчески, Македонски Брод. (2531)
- Работна книшка бр. 3332, издадена во Витола на име Цветан Божиновски, с. Добровени, Битолско. (2532)
- Работна книшка бр. 14531 на име Зора Кубуровска, ул. „Цветан Димов“ бр. 128а, Витола. (2533)
- Здравствена легитимација бр. 59496 на име Пецо А. Недановски, с. Лознани, Битолско. (2534)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Борис Крстевски, ул. „Љубе Гочо“ бр. 17, Куманово. (2535)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Мица Давидовиќ, с. Четирце, Кумановско. (2536)

Свидетелство издадено од Економското училиште „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија на име Слободанка Ристова Бутрова, ул. „М. Тито“ бр. 57, Гевгелија. (2537)

Здравствена легитимација бр. 57433 на име Тодор Гашов Андов, с. Чашка, Титоввелешко.

Работна книшка издадена од Титов Велес на име Киро Доновски, с. Сопот, Титоввелешко. (2539)

Работна книшка на име Андон Колозов, с. Богданци, Гевгелија. (2540)

Работна книшка рег. бр. 263, серија бр. 189473 на име Аким Дењаки, с. Озормиште, Тетовско.

Здравствена легитимација бр. 98783 на име Рамадан Бериша, с. Радуша, Горче Петров. (2774)

Пасош за иселување во Турција под бр. 106/II од 4. XII. 1962 година, издаден од СВР — Охрид на име Шакировски Ајрула Мурат, с. Броштица, Дебар. (3105)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4388, серија бр. 0399898 издадена од СВР — Свети Николе на име Ѓорѓи Наков Костов, Скопје. (4262)

Лична карта рег. бр. 4888, серија бр. 0329398 издадена од СВР — Титов Велес на име Диме Арсов Караѓорѓиев, ул. „Вера Циривири“ бр. 63, Титов Велес. (3120)

Лична карта рег. бр. 1614, серија бр. 0370370 издадена од СВР — Титов Велес на име Драгица Јорданова Давчева, с. Долно Караслари, Титоввелешко. (3121)

Лична карта рег. бр. 314658, серија бр. 295322 издадена од СВР — Белград на име Иљас Хилмо Балтиќ, с. Г. Оризари, Титоввелешко. (3122)

Лична карта рег. бр. 1628, серија бр. 0326144 издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор Ристо Сугарев, ул. „Белградска“ бр. 1а, Титов Велес. (3123)

Лична карта рег. бр. 2745, серија бр. 0327255 издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓорѓи Павле Ѓорѓиев, ул. „М. Горки“ бр. 152, Т. Велес.

Лична карта рег. бр. 4015, серија бр. 0328625 издадена од СВР — Титов Велес на име Зија Муштафов Ибраимов, ул. „Ст. Воегов“ бр. 11, Т. Велес. (3125)

Лична карта рег. бр. 1805, серија бр. 0303117 издадена од СВР — Штип на име Јорданка Игнат Ѓорѓиева, ул. „В. Доганџиски“ бр. 11, Штип. (3126)

Лична карта рег. бр. 1759, серија бр. 0121766 издадена од СВР — Делчево на име Димитар Симонов Анакиев, Делчево. (3127)

Лична карта рег. бр. 531, серија бр. 0318041 на име Славчо Аритон Спасовски, ул. „Илинденска“ бр. 4, Пробиштип, Кочани. (3128)

Лична карта рег. бр. 28418, серија бр. 0094146 издадена од СВР — Битола на име Ризан Д. Размовски, с. Драгорино, Битолско. (3129)

Лична карта рег. бр. 17952, серија бр. 0088263 издадена од СВР — Битола на име Радомир Димитар Трајчевски, ул. „Цв. Димов“ бр. 93, Битола. (3130)

Лична карта рег. бр. 1956, серија бр. 0006062 издадена од СВР — Битола на име Селман Алиев Шерифовски, с. Кишава, Битолско. (3131)

Лична карта рег. бр. 14061, серија бр. 0009222 издадена од СВР — Битола на име Атанас Ристе Трпковски, с. Живојно, Битолско. (3132)

Лична карта рег. бр. 2999, серија бр. 0262607 издадена од СВР — Битола на име Милан Аврам Тодоровски, ул. „Илинден“ бр. 56, Битола. (3133)

Лична карта рег. бр. 22520, серија бр. 0163291 издадена од СВР — Прилеп на име Брајан Божинов Јовановски, с. Живово, Битолско. (3134)

Лична карта рег. бр. 247, серија бр. 0145991 издадена од СВР — Прилеп на име Богданка Момировска, ул. „Скопска“ бр. 25, Прилеп. (3135)

Лична карта рег. бр. 18034, серија бр. 0023567 издадена од СВР — Охрид на име Милутин Ристов Милески, с. Коњско, Охридско. (3136)

Лична карта рег. бр. 17528, серија бр. 0023061 издадена од СВР — Охрид на име Василије Влаче Спасески, с. Драслајца, Охридско. (3137)

Лична карта рег. бр. 5738, серија бр. 0417372 издадена од СВР — Радовиш на име Шефки Реџеп Демировски, с. Козјак, Ресен. (3138)

Лична карта рег. бр. 1790, серија бр. 1297835 на име Вера (Баџиќ) Муслиоска, с. Трапчин Дол, Кичево. (3139)

Лична карта рег. бр. 1716, серија бр. 0287226 издадена од СВР — Кичево на име Абдула Рушит Ибраими, с. Трапчин Дол, Кичево. (3140)

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0725378 издадена од СВР — Македонски Брод на име Стоимен Деспотовски, с. Русјаци, Кичево. (3141)

Лична карта рег. бр. 1939, серија бр. 0726881 издадена од СВР — Македонски Брод на име Марица Деспотоска, с. Русјаци, Кичево. (3142)

Лична карта рег. бр. 17721, серија бр. 0734153 издадена од СВР — Кичево на име Велимир Васил Еремоски, Кичево. (3143)

Лична карта рег. бр. 2143, серија бр. 0746656 издадена од СВР — Кичево на име Живко Томе Трајкоски, ул. „Караџикова“ бр. 3, Кичево. (3144)

Лична карта рег. бр. 496, серија бр. 0325006 издадена од СВР — Титов Велес на име Веса Јован Ташова Стојанова, Титов Велес. (3145)

Лична карта рег. бр. 235/55, серија бр. 1589195 издадена од СВР — Приједор на име Кадира Бего (Хоџиќ) Софтиќ, Тетово. (3146)

Лична карта рег. бр. 15274, серија бр. 0675852 издадена од СВР — Тетово на име Рафе Манаило Крстевски, с. Старо Село, Тетовско. (3147)

Лична карта рег. бр. 2548, серија бр. 0174953 на име Бахтијар Нурија Елмази, с. Милетино, Тетовско. (3148)

Лична карта рег. бр. 5004, серија бр. 0293369 издадена од СВР — Штип на име Добре Коцев Тасев, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 7, Штип. (3149)

Лична карта рег. бр. 4175, серија бр. 0078543 издадена од СВР — Струмица на име Александар Лазар Челаковски, с. Ново Село, Струмица. (3150)

Лична карта рег. бр. 3935, серија бр. 0248460 издадена од СВР — Прилеп на име Бојана Димкова (Јошеска) Ацеска, с. Локвени, Битолско. (3151)

Лична карта рег. бр. 6042, серија бр. 0445549 издадена од СВР — Битола на име Вангел Н. Трајчевски, ул. „7-ма бригада“ бр. 8а, Битола. (3152)

Лична карта рег. бр. 919, серија бр. 0191429 издадена од СВР — Битола на име Славка Магеровска, ул. „Тризла“ бр. 161а, Прилеп. (3153)

Лична карта рег. бр. 9295, серија бр. 0550333 издадена од СВР — Куманово на име Асан Нухија Реџеџи, с. Матејче, Кумановско. (3154)

Лична карта рег. бр. 25903, серија бр. 0561721 издадена од СВР — Куманово на име Решат Амета Шабани, с. Ваксинце, Кумановско. (3155)

Лична карта рег. бр. 24221, серија бр. 0540039 издадена од СВР — Куманово на име Сами Ајрула Абазии, с. Слупчане, Кумановско. (3156)

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0543059 издадена од СВР — Куманово на име Бојко Трајков Каревски, с. Ст. Бара, Кумановско. (3157)

Лична карта рег. бр. 1561, серија бр. 0542060 издадена од СВР — Куманово на име Ајет Сејди Мурати, с. Извор, Кумановско. (3158)

Лична карта рег. бр. 6318, серија бр. 0284057 издадена од СВР — Ресен на име Петар Александар Чаушевски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 93, Ресен. (3159)

Лична карта рег. бр. 16025, серија бр. 0336443 издадена од СВР — Титов Велес на име Чедомир Лазаров Теов, ул. „Славе Петков“ бр. 7, Титов Велес. (3160)

Лична карта рег. бр. 20385, серија бр. 0434791 издадена од СВР — Титов Велес на име Трајанка Алексеева (Дожичева) Ковачиќ, ул. „Бл. Јосков“ бр. 10, Титов Велес. (3161)

Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0363697 на име Јорданка Коџе (Лазова) Ратковиќ, с. Цедимерци, Кавадарци. (3162)

Лична карта рег. бр. 1697, серија бр. 0490717 издадена од СВР — Кавадарци на име Кирил Никола Илиев, с. Глишиќ, Кавадарци. (3163)

Лична карта рег. бр. 4493, серија бр. 0309535 издадена од СВР — Штип на име Марија Христова (Догова) Кочова, с. Корешница, Кавадарци. (3164)

Лична карта рег. бр. 14868, серија бр. 0500595 издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо Тодоров Аргиев, Кавадарци. (3165)

Лична карта рег. бр. 14233, серија бр. 0503104 издадена од СВР — Кавадарци на име Костадин Ангелов Димитров, с. Вешје, Кавадарци. (3166)

Лична карта рег. бр. 999, серија бр. 0413509 издадена од СВР — Радовиш на име Исмаил Салиев Асанов, с. Бучим, Штипско. (3167)

Лична карта рег. бр. 5907, серија бр. 0417659 издадена од СВР — Радовиш на име Пазајит Алиев Небиов, с. Бучим, Штипско. (3168)

Лична карта рег. бр. 2043/ш, серија бр. 0137749 издадена од СВР — Штип на име Бранислава Јорданова Рунтевска, Берово. (3169)

Лична карта рег. бр. 842, серија бр. 007352 издадена од СВР — Битола на име Котина Цветко (Петкова) Балтова, ул. „Н. Тесла“ бр. 114, Битола. (3170)

Лична карта рег. бр. 460, серија бр. 0180970 издадена од СВР — Прилеп на име Марија Мирческа, ул. „Тризла“ бр. 109/3, Прилеп. (3171)

Лична карта рег. бр. 2662, серија бр. 0727510 издадена од СВР — Македонски Брод на име Горѓија Никодинов Јандриоски, с. Дебреште, Прилеп. (3172)

Лична карта рег. бр. 922, серија бр. 0466432 на име Трајан Петров Бајковски, с. Пелинце, Кумановско. (3173)

Лична карта рег. бр. 3, серија бр. 0572516 на име Славе Нако Стоилковски, с. Герман, Кр. Паланка. (3174)

Лична карта рег. бр. 10244, серија бр. 0042955 издадена од СВР — Струга на име Феим Мустафа Елмази, с. Татеша, Струга. (3175)

Лична карта рег. бр. 14649, серија бр. 0335065 издадена од СВР — Титов Велес на име Стоилко Јанко Алексовски, с. Нежилово, Титоввешешко. (3176)

Лична карта рег. бр. 129, серија бр. 0150839 на име Марија А. Николова, с. Богородица, Гевгелија. (3177)

Лична карта рег. бр. 5312, серија бр. 0669478 издадена од СВР — Тетово на име Рушит Али Сефери, с. Г. Речица, Тетовско. (3178)

Лична карта рег. бр. 761, серија бр. 0273877 издадена од СВР — Тетово на име Бошко Гого Јаневски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 39, Тетово. (3179)

Лична карта рег. бр. 38256, серија бр. 0693521 издадена од СВР — Тетово на име Надица Кироспирска, ул. „Р. Цониќ“ бр. 120, Тетово. (3180)

Лична карта рег. бр. 2542, серија бр. 0663402 издадена од СВР — Тетово на име Абас Амди Ислами, с. Непроштено, Тетовско. (3181)

Лична карта рег. бр. 5212, серија бр. 0308835 издадена од СВР — Штип на име Гајта Штерџо (Наунова) Костова, с. Крушиште, Штипско. (3182)

Лична карта рег. бр. 15994, серија бр. 0505445 издадена од СВР — Титов Велес на име Блага Никола Зафирова, ул. „Брегалница“ бр. 21, Штип. (3183)

Лична карта рег. бр. 36552, серија бр. 1848575 издадена од СВР — Панчево на име Илинка Велко (Димовска) Петровска, ул. „Железничка“ бр. 9, Штип. (3184)

Лична карта рег. бр. 3071, серија бр. 0647579 издадена од СВР — Кратово на име Љубен Петров Кузманов, с. Добрево, Кочани. (3185)

Лична карта рег. бр. 5825, серија бр. 0382435 издадена од СВР — Кочани на име Благородна Ангел (Горѓиева) Андонова, с. Зрновци, Кочани. (3186)

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0377386 издадена од СВР — Кочани на име Иван Трифунов Ангелов, ул. „Коле Неделков“ бр. 17, Кочани. (3187)

Лична карта рег. бр. 29545, серија бр. 0095470 издадена од СВР — Битола на име Божин В. Јовчевски, с. Лавци, Битолско. (3213)

Лична карта рег. бр. 3156, серија бр. 0008125 издадена од СВР — Битола на име Методија Горѓи Николовски, с. Поешево, Битолско. (3214)

Лична карта рег. бр. 36950, серија бр. 0105892 издадена од СВР — Битола на име Садем Муса Целилоски, с. Белушино, Крушево. (3215)

Лична карта рег. бр. 3159, серија бр. 0361815 издадена од СВР — Титов Велес на име Борис Миланов Михајлов, ул. „Питу Гули“ бр. 19, Титов Велес. (3216)

Лична карта рег. бр. 7489, серија бр. 0331099 издадена од СВР — Титов Велес на име Бранка Јован Николова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 44, Титов Велес. (3217)

Лична карта рег. бр. 8155, серија бр. 0331765 издадена од СВР — Титов Велес на име Цвета Лазо Стојанова, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 12, Титов Велес. (3218)

Лична карта рег. бр. 416, серија бр. 0365972 на име Милица Борис Витанова, Кавадарци. (3219)

Лична карта рег. бр. 11565, серија бр. 049956 издадена од СВР — Кавадарци на име Васил Ивков Илов, с. Возарци, Кавадарци. (3220)

Лична карта рег. бр. 30, серија бр. 0324540 издадена од СВР — Титов Велес на име Зора Стефан (Томиќ) Арсова, ул. „Сл. Стоименов“ бр. 17, Кочани. (3221)

Лична карта рег. бр. 2113, серија бр. 4804855 издадена од СВР — Сурдулица на име Радомир Саво Драгутиновиќ, ул. „Јадранска“ бр. 6, Струмица. (3222)

Лична карта рег. бр. 888, серија бр. 0312813 издадена од Св. Николе на име Ана Трајанова Доњева, Св. Николе. (3223)

Лична карта рег. бр. 3201, серија бр. 0130008 издадена од СВР — Битола на име Јован Васил Јовановски, ул. „Г. Гаковиќ“ бр. 25, Битола. (3224)

Лична карта рег. бр. 4762, серија бр. 0116076 издадена од СВР — Битола на име Крста Поцева Лозановска, ул. „Сарајево“ бр. 16, Битола. (3225)

Лична карта рег. бр. 5739, серија бр. 0186249 издадена од СВР — Прилеп на име Димко Китанов Здравески, с. Костинци, Прилеп. (3226)

Лична карта рег. бр. 816, серија бр. 0633326 издадена од СВР — Куманово на име Велика Серафин (Петковска) Трајковска, с. Ст. Бара, Кумановско. (3227)

Лична карта рег. бр. 568, серија бр. 0633078 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Силка Дончо (Ристовска) Јовановска, с. Отошница, Кр. Паланка. (3228)

Лична карта рег. бр. 1909, серија бр. 0771419 на име Иса Идриз Муфетиш, ул. „Гоце Делчев“ бр. 324, Охрид. (3229)

Лична карта рег. бр. 2590, серија бр. 0739101 издадена од СВР — Македонски Брод на име Димко М. Сарафимовски, с. Локвица, Кичево. (3230)

Лична карта рег. бр. 8794, серија бр. 0296074 на име Ѓорѓи Нанев Лазев, ул. „Димитар Влахов“ бр. 128, Титов Велес. (3231)

Лична карта рег. бр. 753, серија бр. 0151463 на име Илија Никола Ѓорѓиев, с. Богородица, Гевгелија. (3232)

Лична карта рег. бр. 2599, серија бр. 0431208 издадена од СВР — Титов Велес на име Илија Атанасов, Валаандово, Гевгелија. (3233)

Лична карта рег. бр. 12705, серија бр. 0501751 издадена од СВР — Кавадарци на име Слава Атанас (Најдова) Давчева, с. Курија, Кавадарци. (3234)

Лична карта рег. бр. 24973, серија бр. 0357771 издадена од СВР — Кавадарци на име Блажо Јован Давчев, с. Курија, Кавадарци. (3235)

Лична карта рег. бр. 1358, серија бр. 0778963 на име Меас Зибер Зибири, с. Радиовце, Тетовско. (3236)

Лична карта рег. бр. 39772, серија бр. 0695024 издадена од СВР — Тетово на име Мемедали Кадри Сулејмани, с. Бозовце, Тетовско. (3237)

Лична карта рег. бр. 923, серија бр. 0101629 издадена од СВР — Тетово на име Зулбехар Реџепов Јашари, с. Тануша, Гостивар. (3238)

Лична карта рег. бр. 456, серија бр. 0102913 на име Реџеп Шакира Исмаили, с. Јанче, Тетовско. (3239)

Лична карта рег. бр. 2729, серија бр. 0699239 издадена од СВР — Гостивар на име Јаја Фејзо Османи, с. Д. Бањица, Гостивар. (3240)

Лична карта рег. бр. 1556, серија бр. 0775646 издадена од СВР — Гостивар на име Стојче Крсте Стојкоски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 84, Гостивар. (3241)

Лична карта рег. бр. 76, серија бр. 0144786 издадена од СВР — Берово на име Кирил Николов Валаски, с. Митрашинци, Берово. (3242)

Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 0052873 издадена од СВР — Берово на име Славе Ѓорѓов Деловски, с. Митрашинци, Берово. (3243)

Лична карта рег. бр. 323, серија бр. 0145074 издадена од СВР — Берово на име Љубомир Костадинов Џопковски, с. Двориште, Берово. (3244)

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 0314522 на име Калчо Штерџо Михајлов, с. Врбица, Кочани. (3245)

Лична карта рег. бр. 2101, серија бр. 0427611 издадена од СВР — Кочани на име Ратка Кирил Ковачева, ул. „М. Милутиновиќ“ бр. 6, Кочани. (3246)

Лична карта рег. бр. 1136, серија бр. 0073767 издадена од СВР — Битола на име Ставре Христо Дојчиновски, ул. „Солунска“ бр. 204, Битола. (3297)

Лична карта рег. бр. 9444, серија бр. 0081372 издадена од СВР — Битола на име Тодор Коста Спасев, ул. „Г. Радомир“ бр. 26, Битола. (3298)

Лична карта рег. бр. 1081, серија бр. 0164893 на име Славка Иванова (Трајческа) Јаковлеска, с. Бело Поле, Прилеп. (3300)

Лична карта рег. бр. 4041, серија бр. 0133451 издадена од СВР — Прилеп на име Блага Димко Апостолоска, ул. „Спасе Темелкоски“ бр. 8, Прилеп. (3301)

Лична карта рег. бр. 17784, серија бр. 0558130 издадена од СВР — Куманово на име Љубомир Блажев Крстевски, с. Челопек, Кумановско. (3302)

Лична карта рег. бр. 19562, серија бр. 0559380 издадена од СВР — Куманово на име Живко Јованов Трајковиќ, с. Карабичане, Кумановско. (3303)

Лична карта рег. бр. 1488, серија бр. 0467298 на име Русена Стојанова (Тодоровска) Тошевска, с. Жељувино, Кумановско. (3304)

Лична карта рег. бр. 3228, серија бр. 0211398 издадена од СВР — Охрид на име Рамадан Мехмед Бавуш, ул. „7 ноември“ бр. 214, Охрид. (3305)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ ЗА 1964 ГОД.

Претплатата на „Службен весник на СРМ“ за 1964 година изнесува 2.200 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува за цела година на жиро сметка на „Службен весник на СРМ“ бр. 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје.

На сите досегашни претплатници кои не пријават никаква промена или не ја откажат претплатата до 31-ХИ-1963 година, ќе продолжиме да им испраќаме весници и ќе ги сметаме за редовни наши претплатници во 1964 година.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1963 година.

Бидејќи извесен број претплатници од 1963 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долготата претплата од 1963 година.

Лична карта рег. бр. 28731, серија бр. 0222929 издадена од СВР — Охрид на име Ибраим Асана Асаноски, с. Србица, Кичево. (3306)

Лична карта рег. бр. 164, серија бр. 0285674 издадена од СВР — Ресен на име Симеон Борис Талевски, с. Сопотско, Ресен. (3307)

Лична карта рег. бр. 25426, серија бр. 0358224 издадена од СВР — Титов Велес на име Малиќ Куја Нумановиќ, с. Горно Оризари, Титоввелешко. (3308)

Лична карта рег. бр. 1696, серија бр. 0090102 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Мицов Трајков, с. Куманичево, Кавадарци. (3309)

Лична карта рег. бр. 26105, серија бр. 0722915 издадена од СВР — Гостивар на име Азир Беадина Хајрулаи, ул. „Цетинска“ бр. 92, Тетово. (3310)

Лична карта рег. бр. 8045, серија бр. 0669274 издадена од СВР — Тетово на име Милан Стојан Неделковиќ, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 215, Тетово. (3311)

Лична карта рег. бр. 23418, серија бр. 0794804 издадена од СВР — Тетово на име Наца Михал (Михајлова) Ристовска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 55, Тетово. (3312)

Лична карта рег. бр. 3212, серија бр. 0169024 издадена од СВР — Тетово на име Локман Етем Сефери, с. Шипковица, Тетовско. (3313)

Лична карта рег. бр. 3500, серија бр. 0171612 издадена од СВР — Тетово на име Ариф Берзат Рамадани, с. Вејце, Тетовско. (3314)

Лична карта рег. бр. 46327, серија бр. 0269558 издадена од СВР — Тетово на име Славка Петрова Митревска, с. Одри, Тетовско. (3315)

Лична карта рег. бр. 43211, серија бр. 0798445 издадена од СВР — Тетово на име Димитар Ефремов Цоковски, с. Рабово, Тетовско. (3316)

Лична карта рег. бр. 1623, серија бр. 0778738 на име Цветко Живков Смиљановски, с. Рогачево, Тетовско. (3317)

Лична карта рег. бр. 1319, серија бр. 0275426 издадена од СВР — Гостивар на име Будимир Христо Петрески, с. Беловиште, Гостивар. (3318)

Лична карта рег. бр. 9242, серија бр. 0705752 издадена од СВР — Гостивар на име Ајрула Адил Синани, с. М. Турчане, Гостивар. (3319)

Лична карта рег. бр. 1063, серија бр. 0053774 издадена од СВР — Берово на име Димитар Алексос Рабациски, ул. „В. П. Јорданова“ бр. 84/б, Штип. (3320)

Лична карта рег. бр. 52417/54, издадена од СВР — Скопје на име Милан Велев Милески, с. Трабовиците, Делчево. (3322)

СОДРЖИНА

Страна

278. Одлука за одредување времето на изборите за членови на собранијата на заедниците за здравствено осигурување на земјоделците — — — — — 801